

ОТВОРЕН РАЗГОВОР ЗА СТРАВОТ



Победа над емоционалните битки
со силата на Божјиот збор!

Џојс Маер

Претходно издадена како Помогни ми - Јас се плашам!

ОТВОРЕН РАЗГОВОР ЗА СТРАВОТ



Find us on
Facebook

Joyce Meyer Ministries - Macedonian

Watch us on



Joyce Meyer Ministries - Macedonian

**Емисиите „Уживајќи во секојдневниот живот
со Џојс Маер“ можете да ги гледате на
tv.joycemeyer.org/macedonian/**

ОТВОРЕН РАЗГОВОР ЗА СТРАВОТ

Победа во емоционалните битки со силата на Божјиот збор!



ЦОЈС
МАЕР

Христијанска Црква „Оаза“
во Република Македонија

Наслов на изворниот текст: Straight Talk on Fear

Автор: Joyce Meyer

Copyright © 1998 by Joyce Meyer

Copyright © 2019 ХЦ Оаза во РМ

Сите права се задржани

Издава: ХЦ Оаза во РМ

adpavlovi@hotmail.com

www.crkvaoaza.com.mk

Издавач: Ангел Павлов

Превод: Ана-Марија Павлова

Лектура: Елена Боцевска

Техничка подготовка: Печатница „2-ри Август“ Штип

Печати: Печатница „2-ри Август“ Штип

Тираж: 10.000 примероци

Во оваа книга е користен превод на Библијата на македонски јазик од 2006 година.

Забрането е копирање на оваа книга без писмена дозвола од издавачот.

СОДРЖИНА

	Вовед	7
<i>Прв дел</i>	Слобода од стравот	9
1	Соочување со стравот	11
2	Моли се за сè и не бој се од ништо!	23
3	Видови молитва	37
4	Клучевите од царството	53
<i>Втор дел</i>	Стихови за совладување страв	67

ВОВЕД



Една од многуте придобивки кои ни се на располагање во нашето духовно наследство, како верници во Исус Христос, е слободата од страв. Но, дури и иако сме исплашени, знаеме дека можеме да чекориме напред и да дејствуваме, бидејќи Бог ќе биде со нас за да не заштити. Тој ќе ни помогне, ќе оди пред нас за да ја издвојува битката и да не ослободи, за да не направи победници додека ние Му се покоруваме на Него.

Ако се чувствувааш како да си пропуштил некои работи во животот заради стравот, можеш да научиш како да се справиш со него, да го надминеш и конечно да го вкусиш изобилниот живот кој Господ го има испланирано за тебе.

ПРВ ДЕЛ



Слобода од стравот

1



Соочување со стравот

„ ... Самиот Господ, твојот Бог, доаѓа со тебе; Тој не ќе те напушти ниту ќе те остави... ”

Второзаконие 31:6

Пораката: “не плаши се, зошто Јас, Господ, сум со тебе” е изразена на многу различни начини низ Библијата. Бог не сака ние да стравуваме бидејќи стравот не спречува во примање и извршување на сè што Тој има испланирано за нас. Тој не љуби и сака да не благослови, и има снабдено начини за нас за да не се плашине.

Можеме да видиме во наредниот дел дека ние кои веруваме во Исус Христос не мора да се плашине од нештата за кои неверниците - луѓето од “светот” - се плашат. Бог не сака ние да се плашине од тие нешта.

Зашто Господ, ми рече вака, кога ме фати со раката и кога ме опомена да не одам по патот по кој оди овој народ, велејќи: “Не наречувајте го завера [тешко, или свето] сето тоа што овој народ го вика завера [тешко, или свето]; не плашете се од тоа што се бои тој [не плашете ги другите] и немајте страв. Господ над Воинствата - единствено Тој нека ви биде свет [сметајќи го за ваша единствена надеж и сигурност]; бојте се единствено од Него, нека ве проникне стравот од Него [да не би Го навредиле стравувајќи од човек и не верувајќи во Него]”

Исаија 8:11-13

Во Неговиот Збор, Бог ни кажува дека можеме да живееме победнички, цврсто во Него и во силата на Неговата моќ. Тој ни вети дека никогаш нема да не напушти ниту да не остави, без разлика што се случува.

Без страв!

Секој од нас има искусено како е да се зачеко-рува во вера и дури на самата помисла, стравот се појавува. Ние треба да сфатиме дека изворот на страв е сатаната. Прва Јован 4:18 вели:

„ ... Во љубовта нема страв, туку совршената љубов го изгонува стравот зашто стравот вовлекува казна, а кој се бои, не дошол до совршенство во љубовта... ”

Сатаната го праќа стравот обидувајќи се да не измачува за да бидеме исполнети со сомнеж и мизерија, така што нема да можеме да го извршиме тоа што Бог го бара од нас и нема да можеме да го примиме тоа што Бог има да ни го даде.

Ние можеме да живееме без страв, со тоа што ќе ја изградиме нашата вера врз тоа што Бог го има кажано во Своето Слово. На пример:

„Зашто Бог не ни даде дух на страшливост (на кукавичност или обземачки страв), туку [Тој ни има дадено] дух на сила, љубов и себевладеење?“

(2Тимотеј 1:7)

„Охрабрете се и бидете одлучни! Та Самиот Господ, твојот Бог, доаѓа со тебе; не ќе те напушти, ниту ќе те остави. ”

(Второзаконие 31:6)

Римјани 10:17 ни вели: “Верата доаѓа од слушање, а слушањето од Христовото слово.” Ние треба

да ги научиме и исповедаме на глас таквите стихови. Да ги пиеме како чаша вода кога сме жедни. Кога ја отвораме устата и го исповедаме тоа кое Господ го вели за нас, Божјото Слово ќе ни ја даде силата за да го надминеме стравот кој не измачува и спречува.

И ова е смелоста (сигурноста, привилегијата на храброста) која ја имаме кон Него: дека Тој нас не слуша ако просиме (ако побараме) нешто по Неговата волја. (во согласност со Неговиот план) И кога (веќе) знаеме [со сигурност] дека Тој не слуша, што и да Го молиме, знаеме [со цврсто уверение] дека ги имаме добиено [ни ги има исполнето] молбите што ги побаравме од Него. (1Јован 5:14-15)

Има моќ во молење и исповедање на Божјото Слово, коешто е Неговата откриена волја. Јас верувам дека една од најважните нешта кои можеме да ги направиме додека се молиме е да го исповедаме Словото.

Кога одбиваме да се соочиме со некој проблем во животот заради страв, или сомнеж или премногу размислување, тоа што треба да го сториме е да се помолиме и да побараме од Бог да го стори за нас тоа кое го ветил во Својот Збор - да чекори пред нас и да ни го израмни патот. Јаков не учи дека немаме затоа што не бараме (види Јаков 4:2). Исус ни вели да молиме, да бараме и да тропаме (види Матеј 7:7).

Кога се соочуваме со интервју за работа, на пример, наместо да се плашиме дека ќе оставиме лош впечаток поради кој нема да ја добиеме функцијата, треба да побараме од Бог да биде со нас, да чекори пред нас и да го подготвува патот за да се претставиме во најдобро светло. Потоа, можеме да веруваме дека што и да се случи, ќе биде за наше добро во согласност со Божјата совршена волја и план за нас.

Дејствувај, иако си исплашен!

„ ... [Во Харан] Господ му рече на Аврама: “Излези од својата земја, [за свое добро] од родното место и од татковиот дом; и оди во земјата што Јас ќе ти ја покажам... ”

Битие 12:1

Како би се чувствувал ти ако Бог ти речеше да си заминеш од својот дом, своето семејство и од сè што ти е познато и удобно, и да се упатиш кон кој знае каде? Целосно исплашен?

Со токму таков предизвик се соочуваше Аврам во овој дел - и тоа го исплаши. Затоа Бог повторно и повторно му велеше: “Не плаши се.”

Истата порака му ја испрати и на Исус Навин кога го повика да ги води децата на Израел за да ја придобијат земјата која им вети дека ќе ја наследат (види Исус Навин 1:6-9).

Секој кој ќе прави нешто за Бог, редовно ќе го слуша Господ како вели: “Не плаши се.”

Елизабет Елиот, чиј сопруг бил убиен со четворица други мисионери во Еквадор, вели дека нејзиниот живот целосно бил управуван од страв. Секогаш кога зачекорувала надвор, стравот ја спречувал. Една пријателка и кажала нешто што ја ослободило. Таа и рекла: “Зошто не го сториш тоа иако си исплашена?” Елизабет Елиот и Рејчел Сејнт, сестра на еден од убиените мисионери, отишле да проповедаат во Индијските племиња вклучувајќи ги и луѓето кои ги убиле нивните сопруг и брат.

Многупати ние си мислиме дека не треба да сториме нешто додека имаме страв. Ако го практикуваме тоа, веројатно ќе постигнеме многу малку за Бог, за другите, па дури и за себе. Аврам и Исус Навин мораа да истапат во вера и покорност кон Бог и да го сторат тоа кое Тој им го заповеда - иако беа исплашени.

“Не бој се!” значи: “Не бегај!”

*„ Не бојте се!“ - му рече Мојсеј на народот.
„ Стојте цврсто (храбро, самоуверено, непоколебливо) и ќе видите што ќе стори Господ за да ве спаси денес.“*

Излез 14:13

Тоа што согледав дека Господ ми го зборува е дека фразата: “Не бој се!” едноставно значи: “не бегај!” Па така решението за стравот е толку едноставно. Кога се соочуваме со страв, наместо да му потклекнеме, мораме да застанеме цврсто наспроти него и сепак да го направиме тоа од кое стравуваме.

Токму тоа Господ ни вели да го направиме во Неговиот Збор. Дури и да ни се тресат колената, дури и да ни е сува устата или се чувствуваме дека ќе паднеме, мораме да продолжиме да велиме: “Господи, зајакни ме. Ти ми рече да го направам ова и со Твоја помош, јас ќе го направам, бидејќи тоа е Твојата објавена волја за мене. Јас сум одлучен дека мојот живот нема да биде воден од страв, туку од Твојот Збор.”

Спротивстави му се на стравот со Божјиот Збор

Стравот не е нешто за кое можеш да посакуваш или да се надеваш дека нема да го имаш. Со него мора да се соочиш и да се справиш преку Божјиот Збор.

Има моменти кога луѓето се чудесно ослободени од страв преку молитва. Нема сомнеж во тоа бидејќи ние му служиме на Бог кој прави чуда. Јас се имам молено за луѓе да бидат ослободени од страв и тие се имаат вратено назад по некое време, кажувајќи

ми: “Откако се молеше за мене, никогаш повторно немав проблеми со стравот.” Но, во најголем број од случаевите, се соочуваме и справуваме со нашите стравови преку медитација и гласно објавување на Божјиот Збор, одбивајќи го стравот во силата на Светиот Дух.

Во мојот случај, јас имав големи проблеми како резултат на насилството кое го претрпев кога бев млада. Имаше многу работи во мојот живот од кои ми требаше ослободување. Но, со еден мал исклучок, Бог ме ослободи од сите, како резултат на моето применување на Неговиот Збор. Бог не секогаш не ослободува од нештата; честопати Тој нас не води низ нив.

Стравот е лага

„ ... Ѓаволот...беше човекоубиец од почетокот и не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, зборува од своето, зашто е лажец и татко на лагата... ”

Јован 8:44

Библијата не ни вели: “Не трепери! ” или “Не препотувај се! ” или “Не потресувај се! ” туку вели: “Не плаши се!”

Има разлика.

Во овој контекст, да стравуваш значи да побегнеш. Пријателката на Елизабет Елијот, предлагаше таа да почне да го прави тоа од кое се плаши наместо да бега од него.

Се вели дека зборот СТРАВ всушност значи: “Лажен доказ кој изгледа вистинит.”

Исус рече дека ѓаволот е лажец и татко на лагата. Вистината не е во него. Тој се обидува да ја употреби лагата за да ги измами Божјите луѓе да стравуваат, за да не бидат доволно храбри за да би се покорице на Бог и да ги жнеат благословите кои Тој ги има за нив.

Најчесто стравот од нешто е многу полош отколку самото нешто. Вообичаено, ако сме храбри и одлучни да го сториме тоа од кое се плашиме, откриваме дека не било ни приближно толку тешко како што сме мислеле.

Низ Божјиот Збор, читаме како Бог им вели на своите луѓе, одново и одново: “Не бој се!” Јас верувам дека причината заради која Тој го прави ова е да ги охрабри за да не би му дозволиле на сатаната да им го украде благословот.

Во исто време, бидејќи Тој знае дека сме плашливи, Господ продолжува да не поттикнува и охрабрува да надминеме сè што е пред нас, да би можеле

да го извршиме тоа кое Тој ни го заповеда. Зошто? Затоа што Тој знае дека големи благослови не чекаат на другата страна.

Гледаме пример за ова во Аврам.

Храброста и покорноста носат големи награди

„ ... По тие настани Бог му испрати слово на Аврама, во видение: “Не бој се, Авраме! Јас сум твој штит, а твојата награда ќе биде многу голема...”

Битие 15:1

Како што видовме претходно, во Битие 12:1 Бог побара многу од Аврам. На многу начини, тој му рече: “Спакувај се и остави ги сите што ги познаваш, се што ти е удобно и оди во местото кое ќе ти го покажам.”

Ако Аврам потклекнеше пред стравот, остатокот од случката немаше да биде. Тој никогаш немаше да го искуси Бог како свој Штит, како свој голем надоместок и никогаш не би ја примил својата преголема награда.

На истиот начин, ако Исус Навин не го надминеше својот страв и не се покореше пред Божјата заповед да ги води Божјите луѓе во Ветената Земја, ниту

тој ниту тие немаше да уживаат во сè тоа кое Бог го испланира и подготви за нив.

Има сила во Божјиот Збор да не оспособи да престанеме да потклекнуваме во страв на желбите на ѓаволот. Можеме да го направиме тоа кое Бог го бара од нас, дури и да треба да го направиме исплашени.

2



Моли се за сè и не бој се од ништо!

*„ ... Делотворната (искрената, постојаната)
молитва на праведникот има голема сила
[динамика во акција]... ”*

Јаков 5:16

Пред некое време Господ ми го кажа следново: “Моли се за сè и не плаши се од ништо.” Тој ми го рече ова кога малку се плашев дека една нова фризерка кај која бев упатена, немаше добро да ми ја среди косата.

Светиот Дух ми прозбореше: “Не се плаши, туку моли се за тоа. Моли се Господ да и ги помага рацете на таа жена за да може да го стори за тебе тоа што ти е потребно.”

Тогаш, во следните неколку недели, Тој продолжуваше да ми ги посочува различните нешта за молитвата наспроти стравот. Многу од нив се справуваа со мали области во кои стравот се обидуваше

да се прикраде во мојот живот и да ми предизвика проблеми. Тој ми покажа дека во секој случај, без разлика колку е големо и важно или мало и неважно, решението беше во молитвата.

„ ... Не бој се, [нема од што да се плашиш] зашто Јас Сум со тебе; не врти се исплашено, зашто Јас Сум твој Бог. Јас те крепам и ти помагам, те потпирам со победничка десница.....

Зашто Јас, Господ, твојот Бог, ја крепам твојата десница и ти велам: 'Не бој се, Јас ти помагам!

(Исаија 41:10,13) ... "

Во овој дел Господ му вели на својот народ да не се врти наоколу треперејќи, исплашени, затоа што Тој е нивен Бог.

Понекогаш ние се заплашуваме од самиот поглед на нашите околности. Тоа, секогаш е грешка. Колку повеќе ги фокусираме очите и устата на проблемот, толку поплашливи стануваме. Наместо тоа, треба да ги задржиме погледот и говорот кон Господ. Тој е способен да се справи со сè што би можеле да се соочиме ние во овој живот.

Господ ни има ветено дека ќе не зацврсти, да не зајакне наспроти тешкотиите, да не издигне и таму да не задржи со својата победничка десница. Тој, исто

така, ни заповеда да не се плашиме. Но, запомни, Тој не ни заповеда никогаш да не чувствуваме страв туку да не дозволуваме стравот да не управува.

Господ ни вели на мене и тебе лично: “Не бој се, Јас ќе ти помогнам!” Но, ние никогаш не ја вкусуваме Божјата помош се додека не ризикуваме сè што поседуваме и се додека не сме доволно покорни да истапиме во вера.

Знаеш ли кога јас го искусувам Божјото помазание кога проповедам? Кога пристигнувам на бината и започнувам да зборувам - не претходно, но кога веќе имам истапено.

Бог ни вели нам денес: “Престани да му дозволуваш на стравот да владее во твојот живот. Започни да го извршуваш тоа кое Јас ти велам да го сториш бидејќи сето тоа ти го велам за твое добро. Јас знам за благословите на другата страна, а знае и ѓаволот. Затоа тој доаѓа против тебе со страв и затоа Јас ти повторувам да не се плашиш.”

Не бој се, ти си мој/а!

„ ... Сега вака зборува Господ, Кој те создаде, Јакове, Кој те створи, Израеле: “Не бој се зошто Јас те откупив; [ослободив, спасив, со тоа што ја платив цената за тебе, наместо да те оставам во заробеништво] те

повикав по име, ти си Мој! Кога преминуваш преку вода, со тебе Сум; или преку река, нема да те потопа. Ако тргнеш низ оган, не ќе изгориш, пламенот нема да те опали..."

Исаија 43:1-2

Овде Господ ни вели да не се плашине кога минуваме низ искушенија и тешкотии. Тоа значи дека ќе искусиме победа во нашите животи, но само со минување низ нив. Ако веќе решиме да минуваме низ нив, не треба да бегаме од нив.

Господ ни вети дека ќе биде со нас и ќе не заштити кога минуваме низ водата која нема да не потопа. И преку огнот, кој нема да не изгори, ниту опали.

Се сеќаваш ли на случката за трите Еврејски момчиња по име Седрах, Мисах и Авденаго? Тие беа фрлени во вжарена печка, но излегоа од неа, неповредени, без ниту мирис на чад. (види Даниел 3:1-30)

Постојат големи стравови, слично како да си фрлен во вжарена печка, а постојат и мали стравови како на пример да се плашиш дека фризураата нема да ти изгледа добро!

Можеби се плашине од нешто големо, на пример: рак или срцев удар или смртта на некоја блиска личност. Или се плашине од нешто мало, на пример: дали ќе врне на пикникот или дали ќе има место за паркинг.

Но, без разлика на големината или причината, стравот е ист и со него треба да се справи на ист начин. Како што видовме, со стравот мора да се соочиме преку молитва со Божјиот Збор. А кога се молиме мора да веруваме. Стравот е наш непријател и кон него треба да се однесуваме како таков.

Вера: Противотров на стравот

„ ... Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога, Кој им дава на сите изобилно и без укор - и ќе му се даде. Но, да моли со вера, без никакво сомнение (без грижа); зашто тој кој се сомнева е сличен на морскиот бран кого ветерот го издига и го тера. Таквиот човек да не мисли дека ќе прими нешто [што го бара] од Господа... ”

Јаков 1:5-7

Верата е единствениот противотров на стравот.

Ако јас или ти испиевме некаков отров, ќе моравме и да голтнеме противотров, во спротивно отровот би нанел голема штета на телото, а можеби и би предизвикал смрт. Истото важи и за смртоносниот токсин на стравот. Мора да постои негов противотров, а единствениот таков за стравот е верата.

Кога стравот зачукува на нашата врата, ние мораме да му одговориме со вера бидејќи ништо друго не е толку ефективно против него. А, молитвата е најмоќниот носител на верата.

Верата мора да се донесе пред проблемот и на некој начин да биде ослободена. Можно е да се моли без вера (ние често го правиме ова), но невозможно е да се има вистинска вера без молитва.

Јаков ни вели дека кога ќе имаме потреба од нешто, треба да се молиме барајќи го тоа од Бог со едноставна молитва со вера. Тие два збора се многу важни. Начинот на којшто го правиме тоа едноставно е преку молитва и верување, имање вера дека тоа што го бараме од Бог, ќе го примиме во согласност со Неговата совршена волја и план.

Значи клучот за совладување на стравот е едноставна, исполнета со вера, постојана молитва.

Моли се постојано!

„ ... Со секаква просба и молитва, молете се во Духот во секое време (во секоја можност, во секоја доба) и заради тоа бдејте со сето постојанство и со [секој вид] молба за сите свети (Божјите осветени луѓе)..."

Ефесјани 6:18

Во Ефесјаните 6:10-17 апостол Павле зборува за Божјиот оклоп и како да го употребуваме, за оружјето на Зборот за да завојуваме во духовна битка. Откако секој дел е набројан, во осмиот стих Павле ја завршува својата порака со тоа што вели: “Молете се постојано!”

Колку често треба да се молиме?

Постојано.

Како треба да се молиме?

Во Духот, со секаков вид молитва.

Во наредното поглавје ќе ги разгледаме различните типови молитва, но ајде сега да запомнеме да се молиме “во секое време.”

Што значи тоа? Дали значи дека кога сме излезени во продавница и Бог ни стави на срце да се молиме, ние треба да клекнеме на колена токму таму сред полиците со храна?

Јас често се молам клечејќи пред мојот кревет. Има други моменти кога се чувствувам водена од Бог да легнам на под, со лицето свртено надолу, пред Него молејќи се. Ние треба да сме внимателни да не ги збркаме физичката поставеност на телото со молитвата. Можеме да се молиме тивко дури и во маркетот, додека одиме низ полиците.

Низ различните доба од животот, ние се молиме на различни начини. Млада мајка со три или четири

мали дечиња, на пример, различно ќе си го води молитвениот живот од тој на една баба, чие семејство е зрело и веќе иселено надвор од семејната куќа.

Ако станеме премногу “религиозни” во врска со молитвата мислејќи дека мора да се молиме на еден или друг начин бидејќи некој друг тоа го прави така, сами на себе ќе си донесеме осудување. Важната работа за молитвата не е физичката постава или времето и местото, туку учењето да се моли во вера - во секое време, непрестајно. Во кое било време кога желбата или потребата ќе се појават... моли се!

Моли се без престан!

„... Молете постојано [истрајно]!... ”

1 Солунјани 5:17

Во верзијата од Кинг Џејмс на овој стих вели: “Молете се без престан!”

Јас ги читав тие стихови и се прашував: “Господи, како можам некогаш да дојдам до состојба да се молам без престан?” За мене, фразата: “без престан” значеше деноноќно, без откажување. Не можев да разберам како е тоа можно.

Сега имам подобро разбирање за тоа што Павле го зборуваше. Тој сакаше да каже дека молитвата е како дишењето, нешто што го правиме постојано, но најчесто несвесно.

Ти и јас живееме преку дишењето. Тоа им е потребно на нашите физички тела. На ист начин, нашите духовни тела се создадени да бидат негувани и одржувани преку молитвата.

Проблемот е во тоа што преку религиозното размислување, ние сме добиле погрешна идеја дека ако не одржуваме одреден молитвен распоред, не ја достигаме замислената цел. Сме почнале да размислуваме за молитвата во рамки на часовникот.

Господ ми го даде овој пример за да го илустрирам начинот на кој ние размислуваме за молитвата. Исто како што ние дишиме преку целиот ден, но не броиме колку воздишки земаме, така треба и да се молиме цел ден без да ги броиме молитвите.

Јас никогаш не сум носела часовник со мене за да ме потсеќа дека треба да земам воздух во одредени времиња. Никогаш не сум седнала по работа за да запишам колкупати земав здив тој ден. Едноставно, дишев кога ми беше потребно, постојано и непрестајно, без многу да размислувам за тоа.

На тој начин треба да се однесуваме и кон молитвата.

Не знам колкупати се молам на ден; се молам по цел ден. Започнувам да се молам кога ќе станам наутро и се молам се додека не си легнам навечер. Уживам во посебно - одделените моменти за молитва исто колку и во целодневната молитва.

Дали сето ова значи дека јас не правам ништо друго? Не, има моменти кога треба да се посветам на други нешта. Но, мислам дека како што ќе ги земеме во предвид различните видови молитва, ќе видиме дека можеме да се молиме во секое време, во која било доба, во секоја можност, секое место и дека Бог ќе ги чуе тие молитви - кои се исто толку духовни и моќни како кои било други кои ги молиме.

Знаеш ли зошто Ѓаволот сака да не натера да се чувствуваме лошо за нашиот молитвен живот? Затоа што знае дека ако може да не натера да се чувствуваме дека не го правиме тоа правилно, тогаш тоа ќе го правиме само како обврска, но нема да ослободуваме вера додека се молиме; па затоа и нема да ни користи.

Принципите на молитвата

„ ... Петар и Јован одеа во Храмот во деветтиот молитвен час... ”

Дела Апостолски 3:1

Многу луѓе главно се чувствуваат виновни заради нивниот молитвен живот. Нема потреба од тоа бидејќи секоја личност треба да има свој сопствен молитвен живот и тој не треба да наликува на туѓите.

Да, постојат основни принципи на молитвата кои треба да се почитуваат. Добро е, на пример, да се

дисциплинираме себе си да имаме одредено време и место за молитва.

Дури и во Новиот Завет, како што читаме во книгата на Дела, првичните апостоли одделувале неколку часа од денот кога би оделе на назначени места за да се молат. Тоа е добра самодисциплина и нема ништо погрешно во неа. Но, тоа треба да биде почеток на молитвата, а не нејзин крај.

Поентата е дека ние треба да се дисциплинираме себе си да основаме еден молитвен распоред кој ни одговара само на себе и да се придржуваме кон него се додека не ни стане толку познат во секојдневниот живот, што ќе го следиме дури и без да размислуваме.

Имаше време во кое јас морав да се дисциплинирам за да си ги измијам забите. Но, тоа го правам толку долго време што веќе не ни размислувам за постапката, туку само ја извршувам. Си ги мијам забите пред да си легнам навечер, кога се будам наутро и по секој оброк. Миењето на забите едноставно е вообичаен дел од мојот секојдневен живот.

Истото е вистина и кога го започнуваме нашиот одд со Бог. Најпрво можеби ќе треба да се дисциплинираме себе си во некои области бидејќи ја немаме стекнато навиката. Но, по некое време тие треба да станат толку вообичаен дел од нашиот живот што ќе ги извршуваме без да размислуваме.

Јас верувам дека ако Му дозволиме, Светиот Дух ќе не води во молитва без престан која ќе ни стане како дишењето. Кога тоа ќе се случи, ние постојано ќе принесуваме молитви.

Можеме да се будиме секој ден велејќи: “Добро утро, Боже. Те сакам.” Можеме да тргнеме кон појадокот велејќи: “Татко, Ти си толку добар кон мене.” Можеме да возиме кон работа велејќи: “Ти благодарам Боже, за сите добри нешта кои ќе ги сториш за мене денес.”

Преку денот и вечерта, можеме да продолжеме да разговараме со Господ, славејќи и обожавајќи Го, благодаревќи Му за Неговото присуство со нас и барајќи ја Неговата помош за сите наши проблеми. Тогаш, токму пред да си легнеме, можеме да принесеме една завршна молитва на благодарност за благословите низ денот и да побараме мирен и освежувачки сон.

Е сега, Ѓаволот ќе се обиде да ни каже дека ова не е молитва бидејќи не сме во правилниот став на телото или бидејќи не се молиме во формален “црковен јазик.” Тоа е време кога треба да му треснете тупаница на Ѓаволот! Бидејќи, молитвата не е нешто што произлегува од телото, ниту од усните; таа е од духот, умот и срцето.

А каде што е молитвата таму има моќ!

Молитвата е моќна!

„ ... Делотворната (постојаната, искрената) молитва на праведникот има голема сила [таа делува]...”

Јаков 5:16

Едноставна молитва исполнета со вера е моќна! Всушност, нема ништо помоќно од искрена, постојана молитва!

Причината зошто ѓаволот не измачува во врска со нашиот молитвен живот и не спречува да се придржуваме до него е бидејќи сака да сме во ослабена форма. Тој знае дека постојаната молитва со вера му ги руши делата и придонесува за Божјата волја на оваа земја.

Кога и да се почувствуваме виновни за нашиот молитвен живот, јас и ти почнуваме и да ја губиме способноста да ја ослободиме нашата вера преку тоа.

За да можеме да го извршиме тоа за кое Бог не поставил на земјата, ние мораме да сме сигурни дека Тој ги слуша нашите молитви и им одговара. Тоа ги прави да бидат толку моќни и ефективни.

Затоа мораме да престанеме да стравуваме и да почнеме постојано да се молиме, во вера и со секакви молитви!

3

Видови молитва

„ ... Така, пред сè, да се прават просби, молитви, молби, благодарности за сите луѓе, за царевите и за сите кои се на власт за да можеме [надворешно] да проживееме тивок и мирен живот [внатрешно] во сета побожност и чесност. Оваа [молитва] е добра и угодна пред Бога, нашиот Спасител...”

1 Тимотеј 2:1-3

Како што можеме да видиме во овој дел треба да молиме секакви молитви за себе и другите.

Ајде да ги разгледаме различните видови молитва.

Молитва на посветеност

„ ... Предај Му ги на Господа своите па-тишта, [искажи Му ги своите грижи] на-девај се (потпри се, сметај) на Него и Тој ќе води сè... ”

Псалм 37:5

Најпрво, постои молитва на заветување, во која се посветуваме себеси и нашите животи на Господа. Го правиме тоа преку предавање на нашите грижи на Господ, како што ни е кажано во 1 Петар 5:7: “И секоја грижа [сите проблеми и тешкотии, еднаш и засекогаш] фрлете ја на Него, зашто Тој се грижи за вас.”

Кога се соочуваме со страв и проблеми кои ни се заколнуваат дека ќе не срушат, треба да се молиме вака: “Господи, јас нема да го носам овој товар на грижа наоколу со мене и нема да дозволам да ме измачува или да ме спречи да Ти служам.”

“Јас се молам сега, Татко, Ти зацврсти ме и оспособи ме да можам да го извршам тоа за кое ме имаш повикано, дури и да треба да го направам исплашен.”

“Ја предавам оваа ситуација на Тебе, Боже. Без разлика во каква ужасна, зловна, испревртена лага ѓаволот ме тера да верувам, тоа е Твој проблем, а не мој, затоа што јас ќе го сторам тоа кое Ти ми велиш да го сторам, а останатото ќе Ти го оставам Тебе.”

Ако јас и ти се молиме, во моментот кога стравот се јавува, евентуално ќе го видиме како е поразен од Божјата сила.

Проблемот е во тоа што најчесто не се големите стравови тие кои ни носат најмногу неволји. Исто како малите лисици кои го оштетуваат лозјето (види

Песна над Песните 2:15), често тие малечки здодевни стравови кои не напаѓаат деноноќно, се тие кои го исцрпуваат животот од нас и ни ја крадат радоста.

Затоа, на најпрвото чувство на страв, без разлика колку малечко е, ние мораме да се соочиме со него и да се помолиме: “Господи, јас нема да живеам во страв. Наместо тоа, јас го предавам мојот план на Тебе и барам со Твоја помош да го надминам ова кое ме измачува и спречува да го живеам изобилниот живот кој Ти ми го посакуваш, и да ја исполнам Твојата совршена волја за мене.”

Ако тоа го направиме во искрена, од срце, ревносна молитва, Господ ќе ги испочитува нашето барање и посветеност и ќе го сработи Неговиот дел за да останеме слободни.

Молитва на осветување и предаденост

„ ... Затоа ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела [сите членови и функции] во жива, света (предадена, посветена) и угодна жртва на Бога, тоа да биде ваша разумна (рационална, промислена) служба... ”

Римјани 12:1

Кога ние предаваме нешто на Бог во молитва, тоа е молитва на осветување и предавање. Во

суштина велите: “Еве, Господи, Ти ги давам моите пари, време, мојот ум - што и да е.”

Апостол Павле во овој дел ни вели дека треба да ги дадеме, посветиме, одвоиме за Бог нашите тела, сите наши членови и функции за Негова слава, што би била наша разумна служба и славење.

Истата молитва на осветување и предавање ја молиме кога ги посветуваме нашите деца на Господа, ветувајќи дека “ќе ги израснеме во науката и опомената на Господа.” (Ефесјани 6:4)

Исто како што ги осветуваме и предаваме нашите животи, нашите пари и поседувања, нашите умови и тела, себеси и децата пред Бог, така треба да ги осветиме и предадеме нашите усни пред Бог - коешто не води до наредниот тип молитва.

Молитва на славење и обожавање

„ ... И така, преку Него да Му принесуваме постојано жртва на Бога пофална жртва, односно: плод на усните, кои го исповедуваат Неговото име...”

Евреи 13:15

Мислам дека на сите ни е јасно славењето и обожавањето.

Славењето едноставно е пребројување на Божјата добрина. Раскажување на случките за сите добри нешта кои Бог ги има сторено за нас.

Обожавањето е восхитување на Бог. Спознавање и оддавање признание на Неговата “вредност.” Осознавање на тоа Кој и Каков е Тој.

Затоа авторот на книгата „Евреи“ ни вели дека ние треба да го славиме и обожаваме Бог постојано, цело време.

Како што видовме, молитвата на славење и обожавање треба да биде како дишењето. Вдишување и издишување, преку денот и ноќта, миг по миг.

Ние треба секогаш да Му бидеме благодарни на Бог, постојано осознавајќи, исповедајќи и прославувајќи го Неговото Име во молитвено славење и обожавање.

Молитва на благодарност

„ ... Благодарете [на Бог] за сè, [без разлика какви се околностите, оддајте благодарност] зашто тоа е Божјата волја за вас [ваш идентитет] во Христа Исуса! [Откровителот и Посредникот на таа волја]... ”

1 Солунјани 5:18

Веднаш откако ни е кажано во 1 Солунјани 5:17 да се молиме без престан, апостол Павле ни вели да Му бидеме благодарни на Бог во сè, без разлика какви се нашите околности објавувајќи дека тоа е Божјата волја за нас.

Исто како што молитвата треба да ни е животен стил така треба да ни е и заблагодарувањето.

Оддавањето благодарност кон Бог не е нешто што треба да го направиме само еднаш во денот, кога сме седнати удобно и размислуваме за сите добри нешта кои Тој ги има направено за нас и само да речеме: “Благодарам, Господи.”

Тоа е религија, го правиме само затоа што мислиме дека Бог го бара од нас.

Вистинското заблагодарување постојано извира од срце кое е полно со сознание и слава кон Бог за тоа Кој е Тој, исто колку и за што Тој прави. Не е нешто кое е направено само за да се исполни нечие барање или за да се придобие наклонетост или победа или да се квалификува за благослов.

Типот на заблагодарување кој Бог Таткото го посакува е тоа кое е инспирирано од присуството на Светиот Дух во нас, Кој се движи над нас за вербално да го искаже на Господа тоа кое ние го чувствуваме и искусуваме духовно.

Вистинското заблагодарување е тоа кое е искажано од псалмистот, кога тој пишува: “Благодарете Му на Господарот над господарите: зошто Неговата милост и добрина владее вечно!” (Псалм 136:3)!

Молитва во Духот

„ ... А вие, возљубени, изградувајте се себеси [заосновани] врз вашата пресвета вера, [напредувајте, како зграда: се повисоко] и молете се во Светиот Дух... ”

Јуда 1:20

Веќе видовме во Ефесјани 6:18 дека треба не само да се молиме постојано со секаков вид молитва, туку како што ни вели овде Јуда, нашите молитви треба да се “во Светиот Дух.”

Божјиот Свет Дух во нас е Тој Кој не инспирира и води да се молиме. Наместо тоа да го одложуваме, ние треба да се научиме да се покориме на водството од Светиот Дух веднаш штом го почувствуваме. Тоа е дел од учењето на молење секакви молитви во кој било момент, каде и да сме и што и да правиме.

Нашето мото треба да биде исто како од онаа стара духовна песна: “Секогаш кога ќе го почувствувам Духот како се движи во моето срце, јас ќе се молам.”

Ако знаеме дека можеме да се молиме во кое било време, каде и да е, нема да се чувствуваме дека треба да чекаме се до вистинскиот момент или место за да почнеме со молитва.

Молитва на согласност

“ ... Повторно, ви велам: ако двајца од вас се согласат (создаваат заедно) на земјата околу која било работа каква и да посакаат, ќе им биде дадено од Мојот Татко, Кој е во небесата. Зашто каде се двајца или тројца собрани (заедно како Мои следбеници) во Моје Име, таму Сум и Јас среде нив... ”

Матеј 18:19-20

Има моќ во согласноста.

Библијата ни вели дека ако Бог е со нив, еден може да прогони илјада, а двајца можат да гонат десет илјади. (Види Второзаконие 32:30) Но, таа моќ им е на располагање само на тие кои се во согласност еден со друг - и со Бог.

Се разбира дека ние не можеме да се расправаме еден со друг постојано, а потоа да се согласуваме во молитвите за некаква потреба и да очекуваме таа “молитва на согласност” да биде ефективна. Како што ни е кажано во 1Петар 3:7: “Така и вие, мажите, живејте благоразумно со [вашите сопруги] жените [почитувајќи го брачниот завет] како со [физички] послаб сад, искажувајќи им почитување како на сонаследнички на благодатта на животот, (Божјата незаслужена наклонетост) за да бидат вашите молитви без пречка. [Во спротива, не би се молеле исправно]”

На истиот начин не можеме да озборуваме и да се жалиме од проповедникот цела недела, а потоа да му пристапиме со потреба за молитва за некаков сериозен, личен проблем, истовремено очекувајќи дека тој ќе ја моли молитвата на согласност со нас.

Зошто не? Бидејќи ние веќе сме во несогласност - еден со друг, па и со Бог.

Знаеш ли зошто Бог ги почитува молитвите на согласност? Затоа што Тој знае каков предизвик е да се чекори и да се живее во согласност. Тој го почитува секој кој ќе го стори тоа.

Ако јас и ти се согласиме еден со друг и со Бог, тогаш ќе постои дополнителна моќ во нашите молитви за да ги направи уште посилни и ефективни.

Обединета или еднодушна молитва

„... Сите овие еднодушно и постојано беа во молитва, заедно со некои жени и со Марија, Исусовата мајка, и со Неговите браќа... ”

Дела 1:14

Постои голема моќ во обединетата или еднодушна молитва, која, како што гледаме овде во овој стих, е вид на согласна молитва.

Низ книгата на Дела Апостолски, читаме дека Божјите луѓе биле “едно во духот” (види Дела на Апостолите 2:1, 46; 4:24; 5:12; 15:25).

Потоа во Филипјани 2:2, Апостол Павле ни вели: “Исполнете ја мојата радост и мислете исто, имајќи ја истата љубов, еднодушни со мисли насочени кон едно.”

Ако внимаваме на овие зборови и стапиме во согласност еден со друг и со Бог, ние ќе ги искусиме истите неверојатни резултати кои првите ученици ги доживеале и запишале во Дела Апостолски.

Молитва на застапништво

„ ... Така, пред сè да се прават просби, молитви, молби, благодарности за сите луѓе...”

1 Тимотеј 2:1

Да се застапува за некого значи да се “потполни дупката” помеѓу таа личност и Бог молејќи пред Неговиот трон за конкретниот случај.

Во Римјани 8:27, Апостол Павле ни вели дека Светиот Дух се застапува за нас во согласност со Божјата волја.

Во Евери 7:25, читаме дека Исус “секогаш живее за да посредува и интервенира кон Бог за нас.”

Конечно, Павле нагласува овде во 1Тимотеј 2:1 дека треба да се застапува за “сите луѓе,” што значи дека ние треба да се молиме за сите луѓе, секаде.

Застапничката молитва е еден од најважните начини на кои ја продолжуваме службата на Исус Христос, која Тој ја започна на оваа земја.

Молитва на тишина

„ ... Господ е во Својот свет храм: сета земја нека замолчи пред Него!... ”

Авакум 2:20

Оваа молитва може да се нарече и “чекајќи на Господа.”

Давид знаеше многу за чекањето на Господа, како што можеме да видиме во Псалм 27:4 во кој тој напиша: “За едно Му се молам на Господа, само тоа [упорно] го барам: Да живеам во Господовиот дом, [во Неговото присуство] во текот на сите дни од мојот живот; да уживам во Господовата убавина, [прекрасната добрина] и да истражувам во Неговиот Храм.”

Многу е важно да се научи како да се чека на Господа бидејќи многумина не сфаќаат дека чекањето на Господа е витален дел од молитвата.

Молитвата не значи само да се прави нешто туку таа е став на чекање. Молитвата не значи само зборување на Бог туку и слушање на Неговиот глас.

Молитва на барање

„... Не грижете се за ништо, туку во сè преку молитва и молба со благодарност искажувајте ги своите просби пред Бога!... ”

Филипјани 4:6

Едноставно кажано, барањето значи да се бара нешто, односно замолување Бог да ги снабди нашите потреби.

Јас секогаш велам дека најголемата молитва со која некој може да се помоли е молитвата “помогни ми” која изгледа вака: “Помогни ми Боже, помогни ми, помогни ми! О, Господи, помогни ми!”

Јас често се молам со оваа молитва.

Понекогаш се будам среде ноќта за да отидам до тоалет, и покрај тоа што во тој момент се е во ред, почнувам да се молам: “О Боже, помогни ми, помогни ми!”

Јас верувам дека сум водена од Светиот Дух да се молам на тој начин.

“Помогни ми, Господи!” е моќна молитва. Ако јас и ти не можеме да сториме ништо друго, барем можеме да се молиме на овој начин.

Друга важна молитва на барање е: “Боже, ми требаш.”

Јас и ти ќе видиме големи промени како заземаат дел од нашиот живот кога ќе престанеме да се обидуваме се сами да постигнеме.

Изреки 3:5-7 ни вели: “Надевај се на Господа со сето свое срце и не се потпирај врз сопствениот разум. Мисли на Него на сите свои патишта и Тој ќе ги исправи твоите патеки. Не се замислувај дека си мудар: бој се и обожавај Го Господа и отстранувај се [целосно] од злото.”

Не чекај се до моментот кога целосно ќе се распаднеш докажувајќи дека не можеш сам да се грижиш за нештата, да дотрчаш до Бог за помош. Знај предвреме дека не можеш уште пред да се обидеш. Потпри се целосно на Бог.

Научи се да се молиш со: “Господи, јас не можам да го сторам ова, но Ти можеш. Направи го ова преку мене. Јас се потпирам на Тебе и целосно Ти верувам, со сето мое срце и разум. Помогни ми, Господи, бидејќи Ти си Ми потребен.”

Таа мала молитва на барање е доволна да те спроведе низ најтешките моменти во животот.

Само неколку моменти се потребни да му се оддаде почит на Бог, а токму тие можат да ни помогнат да избегнеме многу промашувања во секојдневниот живот особено кога ќе сфатиме дека без Бог не можеме ништо.

Кога велиме: “Господи, јас сметам на Тебе ... Те молам помогни ми,” ние се молиме со молитва на барање - и таа е моќна.

Молитвите на барања, исто така, се и молби за услишување на нашите потреби, желби, посакувања. Нам треба да ни е удобно да зборуваме со Бог за што и да не измачува. Запомни, Тој нас не сака толку многу и е загрижен за истите нешта за кои ние се грижиме.

Стави ги првите работи, најпрви!

„ ... И кога одеа, влезе во едно село, некоја жена, по име Марта, го прими во својот дом. А таа имаше сестра, по име Марија, која седна при нозете на Господа и го слушаше Неговото слово. А Марта [презафатена и окупирана] се трудеше многу да Му служи што подобро. Таа пристапи и рече: “Господи! Зар не Ти е грижа дека мојата сестра ме остави да служам сама? Кажу ми да ми помогне! [да си го одработи својот дел]” А Господ и одговори и рече: “Марта! Марта! Ти се грижиш и се вознемируваш за многу нешта, а потребно е едно. Марија го избра добриот дел, [тоа што е за нејзина полза] што нема да и се одземе...”

Лука 10:38-42

До сега најверојатно почна да разбираш дека можеби имаш подобар молитвен живот отколку што

претпоставуваше. Имаш видено дека, иако е добро да се има одделно време и специфично место за да Му се помолиш на Господа, особено на почетокот од секој ден, има голема сила во тоа да останеш во постојана молитва.

Начинот на кој се гради моќен, ефективен, молитвен живот едноставно е времето поминато во Божјото присуство. Како Христови следбеници, нашиот живот треба да се движи околу тоа.

Ако ти и јас само седиме во Божјото присуство за одреден период, пред да го започнеме денот, а потоа останеме свесни за Неговото присуство преку остатокот од денот, ќе видиме неверојатни резултати во нашите секојдневни животи.

Ако мислиш дека немаш време, запомни го ова правило: “Колку позафатен станувам, толку повеќе време треба да поминам со Бог.” Покрај сè, колку повеќе работи треба да извршам толку повеќе ми е потребна Неговата помош.

Ако, како Марта, ти си презафатен за да поминеш време со Бог, тогаш едноставно си презафатен. Треба повеќе да бидеш како Марија и да научиш да се ослободиш од не толку важните нешта за некое време, за да можеш да седнеш до нозете на Исус и да учиш од Него.

Ако го сториш тоа, ќе ги добиеш од Него клучевите на царството!

4



Клучевите од царството

„ ... И ќе ти ги дадам клучевите на царството небесно... ”

Матеј 16:19

А кога Исус дојде во околината на Кесарија Филипова, ги праша Своите ученици и рече: “Што велат луѓето, Кој е Синот Човечки?” А тие рекоа: “Едни велат дека е Јован Крстител; други Илија, а други пак Еремија или еден од пророците.” Тој им рече: “А вие што велите, Кој сум Јас?” Симон Петар одговори и рече: “Ти си Христос, син на живиот Бог...”

Матеј 16:13-16

Кога Петар ја даде таа изјава дека Исус е Христос, Син на Живиот Бог, тој ја објавуваше со своите усни верата која ја имаше во своето срце.

Ние мора да разбереме дека ја зацврстуваме верата која ни е во срцата, преку зборовите кои ги изговараме со нашата уста како што читаме во Римјани10:10: “Зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповедува за спасение...”

Затоа молитвата е толку важна. Бидејќи ние ги зацврстуваме нештата кои ги веруваме внатрешно, кога почнуваме да зборуваме за нив надворешно.

Ова е, исто така, причината зошто исповедање на Словото во молитва е толку важно.

Кога го правиме тоа ние ги втемелуваме нештата во духовната сфера преку зборовите кои ги изговараме во физичката сфера. А во свое време, тоа што е духовно заосновано, ќе се објави и физички.

Јас и ти, постојано треба да го објавуваме Божјиот Збор. Треба да зборуваме вака:

“Татко, јас верувам во Тебе. Верувам дека Ти ме сакаш толку многу, што го испрати Својот Син Исус, да умре за мене на крстот.”

“Верувам дека си ме исполнил со Својот Свети Дух. Верувам дека Ти имаш добар план за мојот живот и дека ме опремуваш за да го исполнам.”

“Јас верувам дека Твоето помазание е врз мене за да можам да полагам раце врз болните за тие да оздрават и за да изгонувам демони кои ќе побегнат.”

“Јас верувам дека во согласност со Твојот Збор, сето тоа врз кое ќе ги полагам моите раце, ќе успее и просперира.”

Продолжувајќи во молитва, ние треба да веруваме со срцето и исповедајќи го со нашите усни тоа кое Бог го има кажано за нас во Неговото Слово.

Едно нешто кое Тој го има кажано е дека Тој не ни даде дух на страв, туку дух на сила, љубов и здрав разум. Затоа ние треба постојано да исповедаме: “Јас нема да се плашам!”

Верата ќе опстане

„ ... Исус одговори и му рече: “Блажен си, (среќен, радосен) Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв [човек] не ти го открија тоа, туку Мојот Татко, Кој е во небесата. И Јас ти велам, дека ти си Петар, [на Грчи – Петрос - голем камен] и на тој Камен [на Грчки – петра - голема карпа] ќе ја изградим Мојата Црква, и портите на пеколот нема да надвлдаат наспроти неа...”

Матеј 16:17-18

За каков камен зборува овде Исус? Тој зборува за каменот на верата. Тој му вели на Симон Петар дека врз верата која штотуку ја покажа, Исус ќе ја

изгради Својата Црква, и дека “портите на пеколот нема да ја надвладаат” (стих 18).

Тоа значи дека портите на пеколот нема да го надвладаат тој кој чекори во вера.

Стравот доаѓа од пеколот. Затоа Јован ни вели дека “стравот вовлекува казна” (1Јован 4:18). Но, кога стравот е соочен со верата, пеколот не може да надвладее наспроти неа.

Клучевите од Царството

„ ... И ќе ти ги дадам клучевите на Царството Небесно, и што и да сврзеш на земјата, (што ќе декларираш за неисправно и незаконско) ќе се појави веќе сврзано во небото; и што и да разврзеш (тоа кое ќе го декларираш како угодно) на земјата ќе биде веќе разврзано во небото... ”

Матеј 16:19

Тоа што Исус го вели овде е: “Се што има на небесата, Јас ти ја давам силата и авторитетот да го исполниш тоа и на земјата.”

Ова е исполнување на молитвата кон Таткото која Исус ги научи учениците да ја молат во Матеј 6:10: “Нека дојде Твоето царство, нека биде Твојата волја, како на небото, така и на земјата.”

Подоцна во Матеј 18:18 Исус ја даде истата оваа сила на сврзување и разврзување на сите ученици кога им рече: “Вистина ви велам, што и да сврзете на земјата, ќе се појави веќе сврзано на небото; и што и да разврзете на земјата, ќе биде веќе разврзано и на небото.”

Тоа кое Исус им го велеше е дека Тој им ја предаваше силата и авторитетот да ги употребуваат клучевите кои Тој им ги даде, за да ја исполнат на земјата, Божјата волја која пребива во небото.

Јас верувам дека клучевите кој Тој им ги даде на Петар и на другите ученици - и нам - веројатно се различните типови молитва кои ги проучивме.

Искрената молитва е ефикасна

„ ... И така, исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да оздравите! Делотворната молитва на праведникот има голема сила. Илија беше човек по природа ист како и ние, и се помоли со молитва да нема дожд и не падна дожд на земјата за три години и шест месеци. И пак се помоли, па небото даде дожд, и земјата го произведе својот плод... ”

Јаков 5:16-18

Во која било организација, кој ја има моќта и власта? Нели е тоа личност која ги поседува клу-

чевите? А што прават клучевите? Тие заклучуваат и отклучуваат. Тоа значи да се сврзи и разврзи - да се заклучи и отклучи.

Кога јас и ти се застапуваме за некого, на пример, ние отклучуваме благослов врз животот на таа личност. Ние ја отклучуваме вратата од пеколот која ја задржувала таа личност во заробеништво.

На истиот начин, кога принесуваме молитва на благодарумање пред Бог, ние отклучуваме благослов во нашиот сопствен живот.

Значи на мене и на тебе ни се дадени клучевите од Божјото Царство. Со тие молитвени клучеви ние ја имаме моќта и авторитетот да ја исполниме Божјата волја на земјата како што е на небесата.

Каква привилегија!

Не е ни чудно зошто ѓаволот се обидува да не излаже во мислата дека нашиот молитвен живот не е ефективен - за ние да се откажеме, наместо да продолжиме да ги употребуваме клучевите на молитвата за да го надвлееме неговото царство на темнина.

Не дозволувај ѓаволот да те омаловажува во твојот молитвен живот. Почни да му оддаваш признание на Бог, повикувајќи Го во молитва - преку сите видови молитва - верувајќи дека твоите искрени молитви се ефективни заради твојата вера во Него, а не во својата способност да живееш свето или да се молиш слаткоречиво.

Молитва како просба

„... Не плашете се и не грижете се за ништо, туку во сè преку молитва и молба со благодарност продолжете да ги искажувате своите просби пред Бога! ... ”

Филипјани 4:6

Овој стих го проучивме и во претходниот дел кога зборувавме за молитвата на барање.

Што претставува барањето? Според овој стих, тоа е специфична молба. Друг збор за тоа е просба.

Што е просба? Тоа е наредба или барање направено за нешто врз кое одредена личност има право, но сеуште не го поседува. Како на пример, во војската кога офицерот бара опрема за војниците кои ги води. Тој има потполно право на тоа, бидејќи е прописно поставен член на војската, но за да го прими треба да поднесе соодветно барање.

Господ ми покажа дека кога ние се молиме, ние всушност го бараме од Него тоа кое Тој веќе го подготвил за нас за кога ќе ни биде потребно.

Ќе ти дадам пример од секојдневниот живот. Јас и ти веројатно имаме пари во банката. Но, за ние да имаме полза од тие пари, треба да поднесеме барање во форма на чек, кој бара од банката да ни дозволи нам или на друга личност да земеме одредена сума пари за некаква цел.

Истото се случува кога мојот сопруг ќе се сретне со менаџери. Бидејќи тој е финансискиот директор на нашата служба, тие бараат пари од него за своите оддели. Пред да им се овозможи пристап до фондовите, иако за тоа се наменети парите, менаџерите мора да поднесат писмена просба каде што ја пишува бараната сума и целта на користење.

Тоа е и молитвата - небесна просба која ние ја принесуваме пред Бог за сè што ни е потребно во секојдневниот живот и служба.

Барај во Името на Исус

„ ... Така и вие сега сте нажалени; (тагувате и сте депримирани), но пак ќе се зарадува вашето срце, и [тогаш] таа ваша радост никој не ќе може да ја ви ја одземе. Во тој ден нема да Ме прашате за ништо [нема да барате ништо]. Вистина, вистина ви велам: што и да молите од Мојот Татко, во Мое име, ќе ви даде [покажувајќи се што ЈАС СУМ]...”

Јован 16:22-23

Библијата поучува дека Бог знае сè за нас (види Псалм 139:1-6). Тој знае што ни е потребно уште пред да го побараме од Него (види Матеј 6:8,32). А сепак, Тој ни заповеда да бараме (види Матеј 7:7).

Јас и ти не ги добиваме работите кои ни се потребни со тоа што ги посакуваме. Со тоа што ќе чекориме наоколу велејќи: “посакувам да имам повеќе пари” или “посакувам да ми помине главоболката” или “посакувам да живеам без страв” не искажуваме небесно барање.

Според тоа кое го читаме во Јаков 1:5-8, ние треба да го побараме тоа кое ни е потребно во вера, верувајќи дека ќе го добиеме бараното, тоа кое не чека во Божјото складиште на благослови.

Овде во овој дел од Јован 16, во кој Исус им се обраќа на своите ученици токму пред да биде распнат, Тој појаснува дека кога се молиме треба не само да веруваме, туку и да бараме во Негово име.

Сега, тоа не значи само да ја нафрлиме фразата: “во името на Исус” на крајот од сè што ќе кажеме. Ако не сме претпазливи, можеме да станеме толку религиозни што секоја наша реченица ќе завршува со “алелуја,” “слава на Бог,” или “во името на Исус.” Кога тоа се случува, тие зборови го имаат изгубено своето значење.

Тоа не е тоа за кое Исус зборуваше. Тој зборуваше за употреба на авторитетот во Неговото име, како што Му беше заповедано да направи, за да ја исполни Божјата волја на земјата, онака како што е и на небесата. Тој зборуваше за принесување барање пред Бог Таткото преку потписот на Неговиот Син за тоа кое ние треба да го внесеме во Неговото царство.

Во нашата служба, нашите вработени си го заработуваат одморот. Тоа е нивно законско право. Но, иако со право им припаѓа ним, тие не можат да добијат ни еден ден за одмор освен ако не поднесат барање за него.

Јас и ти имаме наследство кое не чека во небото, откупено и платено со пролеаната крв на Исус Христос (види Ефесјани 1:11,12). Тоа е законски наше. Но, проблемот е во тоа што не сме принеле доволно барања.

Ако некој од вработените поднесе барање до Дејв, нашиот финансиски менаџер, и таа личност не добие дозвола за да земе платен одмор, личноста доаѓа при Дејв и прашува: “Дали го изгуби моето барање? Кога ќе го добијам тоа што ми припаѓа?”

Кога ти и јас принесуваме барања пред Бог во името на Исус, а не го добиваме тоа кое сме го побарале во вера, тогаш го имаме секое право да пристапиме пред Бог и да го запрашаме: “Татко, немаш заборавено за моето барање, нели?” Тоа не е дрскост туку вера. Со тоа всушност ние Му искажуваме почит на Бог бидејќи Му покажуваме дека очекуваме Тој да си го оддржи Неговиот Збор, затоа што Тој е верен.

Повикај го Името на Исус!

*„ ... Досега ништо не баравте во Мое име;
[искажувајќи се што ЈАС СУМ], но сега барајте
и продолжете да барате и ќе добиете, за
да биде вашата радост полна и целосна..”*

Јован 16:24

Исус ни заповеда да бараме во Негово име за да примиме и нашата радост да биде полна.

Јас сум убедена дека една од причините за недостиг на радост во животите на верниците е немолетието. А една од причините за недостиг на молитва е фактот што Божјите луѓе се обидуваат да го направат телесно тоа за кое би требало да се молат и бараат од Бог да го направи преку нив и за нив.

Исус им кажа на своите ученици дека откако ќе биде воскреснат од мртвите, нештата ќе бидат различни. Тој им кажа дека ќе добијат нова сила и авторитет кои ги немаа пред неговата смрт и воскресение.

“Кога ќе дојде тоа време,” им рече Тој, “нема да мора ништо да барате од Мене, туку ќе можете да застанете пред Таткото и Тој ќе ви даде што и да побарате - во Мое име.”

Што значи да бараме во името на Исус?

Според дваесет и четвртиот стих, да се бара во името на Исус значи да Му се објави на Таткото сè што Исус е.

Една од причините зошто ние немаме молитвена сила е бидејќи пристапуваме пред Бог обидувајќи се да презентираме се што ние сме. Проблемот е дека ако на каков било начин Му имаме згрешено, ние мислиме дека немаме ништо што да Му покажеме за Тој да би делувал во наша полза.

Библијата вели дека во Божјите очи сета наша праведност е како извалкана облека (види Исаија 64:6). Со други зборови, нема ништо што ти и јас можеме да го покажеме пред Бог, освен крвта на Исус.

Затоа сум толку возбудена за мојата книга насловена: „Зборот, Името, Крвта“. Во неа зборувам токму за овој проблем.

Како што јас и ти доаѓаме пред тронот на Божјата благодат, покриени со крвта на Исус, барајќи во вера, според Неговото Слово и во името на Неговиот Син Исус Христос, можеме да бидеме сигурни дека ќе го добиеме тоа кое го бараме.

Не затоа што ние сме совршени или достојни сами по себе, или затоа што Бог нешто ни должи, но затоа што Тој не љуби и сака да ни го даде тоа кое ни е потребно за да ја завршиме работата која Тој не повикал да ја извршиме.

Има сила во името на Исус. На самото споменување, секое колено треба да се поклони, во небото, на земјата и под земјата (види Филипјани 2:10). Преку силата на тоа име, јас и ти треба да полагаме раце врз болните и тие ќе бидат исцелени, да изгонуваме демони и тие ќе бегаат и да ги правиме тие дела кои

Исус ги правеше, па дури и поголеми од нив за слава на Бог (види Марко 16:17-18; Јован 14:12).

Исус има откупено величествено наследство за нас преку пролевање на Својата крв. Ние сега сме сонаследници со Него (види Римјаните 8:17). Сè што Тој има заработено преку Својата жртва стои во небесата, зачувано за нас. Ние ги имаме клучевите од тоа складиште, а клучевите се молитвите.

Не мора да живееме во страв и недостиг. Ајде да почнеме да ги употребуваме тие клучеви и да ги отвориме вратите за да можат небесните благослови да наврнат врз нас за Божјата слава, за да биде исполнета Неговата Божествена волја на земјата како што е на небото и за да се исполни нашата радост.

Заклучок

Стравот не е од Бог. Стравот е од ѓаволот.

Единствениот прифатлив став (и исповедање) кој еден Христијанин треба да го има кон стравот е следново: “Ова не е од Бог и јас нема да го поднесувам или дозволам да ми го управува животот! Јас ќе се соочам со стравот, затоа што тој е дух испратен од пеколот за да ме измачува.”

Јас често велам дека стравот е духот кој сатаната го употребува, обидувајќи се да ги спречи Божјите луѓе да дојдат под водството на вистинскиот Господар, Исус Христос.

Јас верувам дека Господ работи нежно со нас во различни области за да не ослободи од ропство и да не донесе на слобода. Библијата е полна со инструкции како да “Не се плашине.” Како што спомнав претходно, настани во мојот личен живот ме научија дека: “Не плаши се!” значи: “Не бегај!”

Јас те охрабрувам да чекориш напред и ако треба дури и да го “сториш тоа исплашен.” Не бегај од стравот; наместо, соочи го преку молитва и вера.

Запомни, Бог сака да те ослободи од сите твои стравови.

СТРАВ = ЛАЖЕН ДОКАЗ КОЈ ИЗГЛЕДА ВИСТИНСКИ

ВТОР ДЕЛ



Стихови за совладување страв

Не се плаши; остани смирен (цврст, уверен, непоколеблив) и гледај го спасението од Господа кое Тој ќе го донесе за тебе денес.

(Излез 14:13)

Ете Господ, вашиот Бог ви ја предаде оваа земја пред вас; одете и заземете ја, како што Господ, Бог на вашите татковци, рече на вас. Не плашете се ниту се бојте.

(Повторени Закони 1:21)

Бидете цврсти и храбри; не се плашете, не ужасувајте се пред нив, зошто Господ вашиот Бог е Тој Кој оди со вас; Тој нема да отстапи ниту да ве заборава.

(Повторени Закони 31:6)

Нели ти заповедав? Биди цврст и храбар. Не се плаши ниту се ужасувај, зошто Господ твојот Бог е со тебе каде и да одиш.

(Исус Навин 1:9)

Не бој се (нема од што да се плашиш),
зошто Јас Сум со тебе; не гледај околу себе
исплашено, зошто Јас Сум твој Бог. Јас ќе те
крепам и зајакнам преку тешкотиите, да,
Јас ќе ти помогнам; да Јас ќе те држам и
потпирам со Мојата (победничка) праведна
десница ... Зошто Јас Господ твојот Бог ја
држам твојата десница; Јас Сум Господ Кој
ти вели, Не бој се; Јас ќе ти помогнам!

(Исаија 41:10, 13)

Сега вака зборува Господ, Тој Кој те
создаде, О Јакове, и Тој Кој те створи, О
Израеле: Не бој се зошто Јас те откупив
(преку плаќање цена наместо да ве оставам
заробеници); Јас те повикав по име; ти си
Мој. Кога преминуваш преку води, Јас ќе
бидам со тебе, и преку реки, тие нема да
те потопат. Кога ќе тргнеш преку оган, ти
нема да изгориш, ниту пламенот нема да те
опали.

(Исаија 43:1-2)

Зошто (Духот Кој) сега го примивте, не е дух на ропство за да бидете пак во ропство на страв, но вие Го примивте Духот на посинувањето, со кој викаме, Ава Татко!

(Римјани 8:15)

И немојте (ниту за момент) да бидете исплашени од ништо од вашите противници, за нив тоа е јасен знак (доказ, печат) за погибел, но за вас тоа е ослободување и спасение, и тоа од Бога.

(Филипјани 1:28)

Не плашете се и не грижете се за ништо, но во секоја околност и во сè, преку молитва и просби (конечни барања), со благодарност, продолжете да ги искажувате вашите барања пред Бог. И Божјиот мир што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса.

(Филипјани 4:6-7)

Зашто Бог не ни даде дух на страшливост (кукавичлук, страшливост, страв кој измачува), но (Бог ни даде) дух на сила, љубов, себевладеење, балансиран ум и самоконтрола.

(2Тимотеј 1:7)

Нека вашиот карактер или моралност биде слободен од среброљубие (вклучувајќи алчност, сладострастие и желба за земни богатства) и бидете задоволни со вашите сегашни околности и со тоа што го имате; зошто Тој (Бог) Самиот рече, Јас никогаш нема да те напуштам ниту ќе те оставам без поддршка. Јас нема, Јас нема, Јас нема никогаш да те оставам беспомошен, ниту ќе те заборавам, ниту ќе те разочарам! (Сигурно не!) Затоа ние можеме сигурно и смело да речеме, Господ е мој Помошник; (Јас нема да се плашам и ужасувам). Што може да ми направи човек?

(Евреи 13:5-6)

Во љубовта нема страв (ужас не постои),
но совршената (целосна, порасната) љубов
го изгонува стравот и отрга секаков траг на
ужас! Зошто стравот донесува казна и така
тој кој е исплашен сеуште не ја достигнал
полната зрелост на љубов (сеуште не е
израснат во комплетната совршена љубов).

(1Јован 4:18)

Молитва за совладување на стравот

„... О, Боже ослободи ме од страв.
Помогни ми да бидам храбар и да имам
света смелост.

Помогни ми да не се плашам, но да
продолжам и да ги достигнам сите Твои
желби за мене.

Помогни ми да знам колку Ти ме
љубиш, бидејќи совршената љубов (Твојата
љубов за мене) ќе го изгони секој страв во
името на Исус, амин... "

Молитва за спасение

Бог те љуби и сака да има лична врска со тебе. Ако не си го прифатил Исус Христос како твој Спасител, можеш да го сториш тоа токму сега. Отвори го твоето срце за Него и моли ја оваа молитва...

“Татко, знам дека грешев против Тебе. Те молам прости ми. Измиј ме и очисти ме. Ветувам дека ќе верувам во Исус, Твојот Син. Јас верувам дека Тој умре за мене - Тој ги зеде врз Себе моите гревови кога умре на крстот. Јас верувам дека Тој воскресна од мртвите. Му го предавам мојот живот на Исус токму сега.

Ти благодарам, Татко за Твојот дар на простување и вечен живот. Те молам помогни ми да живеам за Тебе. Те молам во Името на Господ Исус, Амин.“

Како што ја молеше од срце оваа молитва, Бог те прими, те очисти и те ослободи од ропството на духовната смрт. Посвети време за да ги читаш и проучиш овие стихови и побарај од Бог да ти зборува додека си на ова патување со Него во твојот нов живот.

Јован 3:16

1 Коринтјани 15:3-4

Ефесјани 1:4

Ефесјани 2:8-9

1 Јованово 1:9

1 Јованово 4:14-15

1 Јованово 5:1

1 Јованово 5:12-13

Моли се и барај од Него да ти помогне да најдеш добра црква која верува во Библијата, каде ќе бидеш охрабрен да растеш во твојата врска со Христос. Бог е секогаш со тебе. Тој ќе те води ден по ден и ќе ти покаже како да живееш изобилен живот што Тој го има за тебе!

ЗА АВТОПОТ

Џојс Маер е една од водечките светски учители на Библијата. Како автор број 1 на списанието „Њујорк Тајмс“, напишала повеќе од 70 книги, вклучувајќи ги „Жена со самодоверба“, „Те предизвикувам“, „Бојното поле на умот“. Таа исто така издала повеќе аудио материјали, како и комплетна видео библиотека. Нејзините радио и ТВ програми „Уживајќи во секојдневниот живот“ со Џојс Маер, се емитуваат ширум светот. Таа патува водејќи конференции и предавања. Џојс и нејзиниот сопруг Дејв имаат четири возрасни деца и живеат во Сент Луис, Мисури, САД.

JOYCE MEYER MINISTRIES
U.S. & FOREIGN OFFICE ADDRESSES
Joyce Meyer Ministries—United Kingdom

P.O. Box 1549
Windsor SL4 1GT
United Kingdom
Joyce Meyer Ministries—U.S.
P.O. Box 655
Fenton, MO 63026
USA

Go to tv.joycemeyer.org to watch Joyce's messages in a variety of different languages.

Ти можеш да го живееш твојот живот слободен од секаков вид на страв!

Многу луѓе го живеат целиот нивен живот парализирани и обвинени со страв. Дали е тоа страв од умирање или од лоша фризура, стравот го прави животот мизерен! Стравот не може да си отиде со тоа што ќе поскауваме... мора да се соочиме и да се справиме со него преку Божјото Слово. Ние треба да покажеме на стравот дека тој нема да владее со нас!

Во оваа моќна книга, Џојс Маер автор на најпродаваните бестселери, ни нуди одговори од Светото Писмо и од нејзините сопствени искуства откривајќи ни го излезот од ова посебно ропство. Вие ќе научите како да се соочите со стравот директно со Божјиот Збор и да ги употребите "клучевите од царството" за да го држите стравот надвор од вашиот живот. Џојс исто така ги објаснува вистините кои го менуваат животот: Свршената љубов го гони стравот и молитвата има важна улога во борбата против него.

Не дозволувајте заплашувањето и стравот да владеат врз вашиот живот, ниту еден ден! Прекинете го стравот и бидете ослободени уште денес!

Побарајте ги следните книги од оваа серија

- Отворен разговор за обесхрабреноста
- Отворен разговор за стресот
- Отворен разговор за несигурноста
- Отворен разговор за стравот
- Отворен разговор за осаменоста
- Отворен разговор за грижите
- Отворен разговор за депресијата

Оваа книга е поклон од Џојс Маер
и не смее да се продава!